

АКТИВНО СТАРЕЕЊЕ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ

Европа може да учи од нас

Годинава на
пикник-средбите,
на спортските натпревари
и на ревиите учествувале,
ни помалку ни повеќе,
вкупно
250.000 пензионери

Драги Аргировски

Европа старее, а во неа и Република Македонија, која со 16,5 отсто повозрасни луѓе над 60 години веќе стана членка на „Европскиот клуб на стари“. Најголем процент старо население има во пелагонискиот регион и тој изнесува 20,8 проценти. Во однос на животниот век кај нас просек е 66 години, како и во Бугарија, во Србија и Црна Гора 65, во Албанија 64 и во Грција 72 години.

Новите состојби бараат поголемо разбирање и соодветен третман кон возрасната популација и стареењето. Како последица на тоа во сите земји на Европа на решавањето на проблемите на пензионерската популација ѝ се дава сè поголемо значење, а Европската Унија не случајно ја прогласи 2012 за година на активно стареење и меѓугенерациска солидарност и соработка.

ДА СЕ КОРИСТИ МУДРОСТА

Во создавање солидарност на генерациите посебно треба да се ценат искуството и мудроста на возрасните, на ветераните на трудот. Оттука и стратегијата на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија е насочена кон активно и здраво стареење на повозрасното население во нашата земја и создавање соодветни услови за достоинствен живот и заштита за подобрување на квалитетот на животот. За таа цел се организираат многу пикник средби, екскурзии, културни и спортски манифестации и дружења.



За пензионерите се организираат многу пикник средби, екскурзии, културни и спортски манифестации и дружења

на што директно се однесуваат за нив.

Со повеќе иновации во нашето дејствување на овој план се создаде нова атмосфера за решавање дел од проблемите на пензионерите во духот на европските стандарди, се подобри и заземната почит меѓу генерациите и се зголемија активностите за исполнет живот во третата доба. Притоа сè повеќе се истакнуваат бенефициите од активното стареење врз духовното и психофизичкото здравје на старите, а активното стареење станува пресуден фактор и за одржување на солидарноста. Се настојува младите да ја сфатат потребата во нивно време да градат модерни пензионерски и старски домови, за кога тие ќе оостат да имаат обезбедено

современи национални сместувачки капацитети, кои во моментот многу недостигаат. Исто така, се настојува да се остварува напредок во имплементацијата на Националната стратегија за стари лица до 2020 година, за што Владата на РМ формира Национално координативно тело за подготовка на детален акциски план. Според неа, покрај реконструкција и проширување на постојните сместувачки капацитети е потребна изградба на нови, со што ќе се зголеми бројот на легла за сместување нови корисници. Се разбира дека за ова е потребно заедничко дејствување на сите фактори, како и зајакната соработка за реализација на заеднички проекти на асоцијациите на стари лица на

национално и европско ниво.

ЕКСКУРЗИИ ВО ТАТКОВИНАТА И ВО СТРАНСТВО

Се согледува и потребата од натамошно проширување на центри за дневен престој, за отворање информативни бироа за стари лица за бесплатни информации и совети, но и да се издигне свеста за заштита на стари лица во семејни домашни услови за да се надмине чувството на осаменост, изолација и депресија.

Мобилизаторското вклучување на СЗПМ во европската година на активно стареење се потврдува и со податокот дека годинава на пикник-средбите,

на спортските натпревари и на ревиите учествуваа ни помалку ни повеќе туку вкупно 250.000 пензионери, што е за секаков респект. Многу масовни пикник-средби се одржаа во Лесново со околу 10.000 присутни, во Дојран и Ораовица кај Радовиш со по 5.000, во Пантелеј кај Кочани и во Елена кај Македонска Каменица по над 2.000 пензионери и граѓани итн. На екскурзиите во татковината и во странство учествувале околу 100.000 члена. Секако средбите на зелено и патувањата низ Македонија и нејзиното откривање за пензионерите секојпат се неповторливо доживување. Се покажа дека Македонија е чудесна земја, со прекрасни убавини, но и со многу активни пензионерки и пензионери.

На 17-тите општински, регионални и републички пензионерски спортски натпревари годинава учествуваа околу 25.000 пензионери, а на регионалните и на Републичката ревија на песни, музика и игри по повод десетгодишниот јубилеј, околу 5.000 наши члена. Посебно задоволство на сите им прет-

Најголем процент старо население има во пелагонискиот регион и тој изнесува 20,8 проценти

ставува самото учество на овие значајни пензионерски манифестации, а притоа посебна вредност се добива со квалитетниот активен живот и активното стареење, а интелектуално и физички активни пензионери имаат подолг, позрел и поквалитетен живот и во третата доба. Од овие примери може да се констатира дека иако Република Македонија не е членка на Европската Унија, има традиционално и сè позабележително активно стареење, за што и Европа може да учи од нас.

За одбележување е и тоа дека во 2012 година здруженијата на пензионерите во нашата земја значително ја зголемија хуманитарната помош одделувајќи наменски средства за еднократна помош на болни пензионери, а се настојува да се подготви и социјална евиденција, односно попис на стари лица што имаат потреба за медицинска помош и набавка на лекови и слично.

Сето ова е имплементирано и се истакна и во проектот за спокојна старост до 2020 година под мотото „Европска Унија - пријател на старите“.

Активностите за активно стареење треба интензивно да продолжат и во идните времиња за добросостојба на сите пензионери и стари луѓе кај нас и во светот.

ЗАПИС ЗА ЕДНО МЕЃУГЕНЕРАЦИСКО СПОРТСКО ДРУЖЕЊЕ ВО КРУШЕВО



Магијата на кошарката ги зближува генерациите

Перо Миленкоски

Во оваа 2012 година, прогласена од ЕУ за година на активно стареење и на меѓугенерациската соработка и солидарност, спортскиот летопис на Крушево го збогатува една пријатна глетка.

Во спортската сала на градот под Коријата, трипати неделно, група од петнаесетина момчиња проникнува во тајните на кошаркарската игра. Под будното око на еден од македонските кошаркарски асови, Стерија Андоновски-Дули, денес пензионер, тие дисциплинирано навлегуваат во магијата на одбраната и нападот, учејќи како во нивните раце топката да биде послушна, со крајна цел да се погоди противничкиот кош. Патот до успехот е тежок, но љубовта кон оваа игра ќе даде плод. Тоа го знаат и овие момчиња, родени во 1996, 1997 и 1998 година. Тоа го знае и нивниот тренер, кој со занес нè потсетува на своите почетоци.

- Кога трчаат по basketot, како да се гледам самиот себеси. Да, и јас на нивни години, во 1961 година, станав член на екипата на Работнички. Ми се чини како да ги гледам Боцевски, Књазев, браќата Луковски и другите кошаркари. На местото каде што

сега се наоѓам јас, беше неповторливиот експерт, вреден, но и строг учител Лазар Лечиќ. На кошарката ѝ дадов сè, таа ми врати со најголемата награда - го осмисли мојот живот, ми овозможи како играч во Работнички, но и во А и Б-репрезентацијата на поранешна Југославија, да постигнувам резултати за паметење - се сеќава овој великан на македонската кошаркарска школа, кого верните навивачи го наградуваа за волшебствата под кошевите до 1975 година, денес учител-пензионер.

И така, додека момчињата ги учат финесите на кошарката, нашиот соговорник ни открива дека не жали ни труд ни време, со желба да создаде екипа што еден ден на граѓаните на највисокиот град на Балканот ќе им овозможи да следат квалитетни натпревари. Тој упорно верува во тоа. Верува зашто своите тренерски способности ги потврдил како селектор на женската и машката репрезентација на Македонија и како учител на многу екипи од нашата земја и од странство. Неговата верба и оптимизам ги мотивираат, а безрезервната поддршка на локалната самоуправа, која нему и на неговиот помошник, младиот спортски работник Соте Најдоски, им обезбедува добри

услови за работа. Во тоа нè уверува Никола Јовановски, претседавач на советот на општината Крушево.

- Ние како општина водиме постојана грижа за спортот, но и за нашите пензионери. Иницијативата за младинска кошаркарска школа ја прифативме со задоволство. Ја отстапивме салата на бесплатно користење, а помагаме и финансиски за да можат момчињата да се среќаваат со свои врстници од други места. Настојваме да создадеме услови повеќе спортски екипи да доаѓаат кај нас на подготовки. Така ќе се развива спортскиот туризам како перспектива на нашиот град - вели Јовановски.

Неговите зборови се преплетуваат со одекот на basketot. На лицата на момчињата-идни кошаркари - пот, на лицето на Андоновски, на овој активен пензионер-тренер - насмевка. Бенефицијата е на двете страни. Тренерот активно старее преточувајќи им ги своето искуство и знаење на генерациите што доаѓаат. Навистина глетка за восхит: магијата на кошарката ги зближува генерациите. Ова е уште еден пример дека не само што Република Македонија е во Европа туку дека ние и европски се однесуваме.

ДЕЛЕГАЦИЈА НА СЗПМ ВО ВЛАДАТА НА РМ

Пензиите ќе се зголемят

Многу е значајно пензиите да се исплаќаат во првата недела од месецот за да се планираат домашните буџети

Калина С. Андонова

Делегација на раководството на СЗПМ на 26 септември во Владата на Република Македонија имаше средба со премиерот Никола Груевски, вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрски и министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски. На средбата официјално беше соопштена одлуката на Владата за покачување на пензиите од 7 отсто од 1 март 2013 година.

- Покачувањето од 5 отсто е вкalkулирано во пресметките на буџетот за 2013 година. Ние и покрај тешките услови во кои се наоѓаат европската и македонската економија и многубројните предизвици, им го имавме ветено ова на пензионерите и остануваме на ветувањето. Освен тие пет проценти, ќе има и индексација во зависност од движењето на трошоците за живот и платите, која ќе биде некаде околу два проценти за наредната година, така што кумулативно покачувањето ќе биде околу седум проценти - рече Ставрски.

РЕАЛИЗИРАНИ ВЕТУВАЊА

Тој истакна дека Владата и натаму ќе го реализира и ветувањето пензиите да се исплаќаат во првата недела од месецот.

- Ние сме задоволни од оваа одлука на Владата за зголемување на пензиите на пензионерите. Ова ќе биде поздравено од сите пензионери бидејќи знаеме каква е економската криза во Европа, индексацијата во многу земји е укината, некаде пензиите се намалени, а ние редовно ги земаме пензиите во првата недела од месецот. Со ова зголемување ќе се придонесе на некој начин да се ублажи сиромаштијата што ја носи секоја криза

во економијата - истакна Драги Аргировски, претседателот на СЗПМ.

За вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрски зголемувањето на пензиите е остварување на ветувањето на Владата и доказ дека оваа влада постојано води грижа за пензионерите и за подобрување на нивниот стандард.

- Многу е значајно пензиите да им стигнат на сметка во првата недела од месецот. Знаеме дека секогаш пензиите не се доволни, но важно е пензионерите и нивните семејства да знаат дека ќе ги добијат навреме, за да си ги испланираат домашните буџети. Така беше досега, така ќе биде и во иднина. И покрај сите проблеми и искушенија, пензиите се наш приоритет и ќе бидат исплаќани како што сме ветиле - рече Ставрски.

Вицепремиерот потсети и на неколку други мерки со кои Владата го поддржува стандардот на пензионерите, како неодамна соопштената мерка и во сабота пензионерите бесплатно да го користат јавниот градски превоз, потоа намалувањето на цените на



На средбата официјално беа

ЧЕТИРИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА ИО НА СЗПМ

Калина С. Андонова

Извршниот одбор на СЗПМ на 27 септември ја одржа 14. седница, на која посебно беа дадени оценки за многубројните значајни и успешни активности по повод 20 септември, Денот на пензионерите на Македонија. Септемвриските активности ги надминаа очекувањата, истакна при отворањето на седницата претседателот Драги Аргировски, аргументирајќи ги масовноста и квалитетот на регионалните ревији на песни, музика и игри во Кочани и во Битола, на средбите во Лесново и во Кичево, на јубилејната свеченост во Велес и на културната манифестација во Кавадарци, на промоцијата на монографија во Охрид итн. Се-

Републичките пензионерски спортски натпревари и Републичката ревија на песни, музика и игри едногласно се оценети како најмасовни и најуспешни од сите досега

како, како што потсети Аргировски, во фокусот беа и двете манифестации што ги организира СЗПМ: 17. Републички пензионерски спортски натпревари, кои првпат се одржаа во Скопје, и Републичката ревија на песни, музика и



СЗПМ се одзва на јавниот повик на Владата за учество во подготвување на програмата на Владата за 2013 година

Септемвриските манифестации

големат од 1 март

лековите и мерката сите пензионери што имаат пензија пониска од просечната од наредната година да можат бесплатно да се лекуваат во болниците во земјава.

ЧЕСТИ СРЕДБИ

- Ако се соберат сите овие мерки, ќе покажат дека Владата води посебна грижа за повозрасните и за оние што низ работниот век заслужиле сега да имаат помалку грижи и на најдобар начин да ги користат пензиите. Средбите со пензионерите се исто како и средбите со земјоделците, со бизнисмените... Тоа е начин на работа на оваа влада, што ја прави различна од поранешните. Ние остануваме постојано отворени кон сите, и кога можеме да им донесеме добри вести и кога треба да ги прашаеме нешто како треба да направиме да ни дадат совет. Секогаш кога нешто е тешко и не можеме да го оствариме мораме да се видиме со луѓето, да се објасниме, да поразговараме, за да нема недоуми. Луѓето треба да знаат што

правиме. Тоа е наш начин на работа - рече вицепремиерот Ставрски.

Притоа тој додаде дека од пензионерите добиваат и совети, оти со нив споделуваат и одредени размислувања како да се спроведат одредени мерки.

- Еве, на пример, за последната мерка за зголемување на пензиите разговараме и ќе разговараме за тоа како да се спроведе таа мерка, дали да одиме процентуално со петте проценти кај сите или, пак, распределбата на средствата да биде во апсолутен износ. Како ќе биде, ќе зависи од тие разговори - рече вицепремиерот.

Затоа, според него, нема ништо невообичаено во честите средби и разговори со пензионерите. Такви средби ќе има и во иднина.

На средбата беа изнесени позитивни оценки за организацијата, квалитетот и масовноста на 17-те Републички пензионерски спортски натпревари и на Републичката ревија на песни, музика и игри, што се одржаа во Скопје, под покровителство на Владата на Република Македонија.



ше соопштена одлуката на Владата за покачување на пензиите од 7 отсто од 1 март 2013 година

РАЗГОВОР СО ЕФТИМ МИШОВСКИ, СЕКРЕТАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ВОЕНИТЕ ПЕНЗИОНЕРИ НА РМ

Зголеменото ангажирање дава резултати

Мендо Димовски

Здружението на воените пензионери оваа година ја почна со големи амбиции во исполнувањето на програмските активности. Дали досега планот се остварува и во кои области здружението постигна позабележителни успеси?

- Во почетокот на годината собранието на ЗВП усвои програма за работа со конкретни активности и содржини, а во извршниот одбор и другите органи и тела беа вклучени нови членови. Спојот на долгогодишното искуство на постарите активисти со ентузијазмот на новите членови, вербата во себе и во членството, а пред сè упорноста во изнаоѓањето нови содржини и форми за дејствување, како и носители и извршители на задачите, дадоа плод. Поради тоа слободно може да се каже дека амбициите со кои ја почнавме годината се остваруваат, а по некои содржини и го надминуваат очекуваното.

Значителни успеси здружението постигна во доградувањето на структурата, со формирањето Актив на пензионерки, со изработка на конкретни правилници за работа на комисиите и други активности. Во сите области се вклучени значително поголем број членови, а успесите се видливи. Еве, на пример, здружението досега на Регионалните пензионерски спортски натпревари учествувало само со машката екипа за шах, а оваа година учествуваше во шест дисциплини со шест машки и три женски екипи и постигна забележителни резултати.

Сите активности за нас се значајни, меѓутоа во некои области постигнавме позабележителни успеси. Така, во културно-забавните дејности имаме постигнато најдобри успеси. Првпат ЗВП со колаж на народни песни и игри настапи на Регионалните ревији на песни, музика и игри што се одржаа во Куманово и ги освои симпатиите на учесниците и на публиката, а квалитетниот настап беше потврден и со изборот за учество на Републичката јубилејна ревија, на која, исто така, нашата фолклорна секција мно



Ефтим Мишковски

гу успешно го претстави здружението. Со овие активности на спортско-рекреативен и културно-забавен план ги разбивме постојниот песимизам и убедување дека членството на ЗВП е во поодминати години и не е толку заинтересирано за спортот и фолклорот. Има уште значајни активности, како што се екскурзиите, организирање хуманитарни акции и помош на болни, осамени и изнемоштени членови, афирмирање на здружението во јавноста и преземање мерки за вклопување во најавените законски решенија за пензионерско организирање и други активности што главно преку целата година се одвиваат во знакот на одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на здружението.

Вашето здружение доби мошне одговорна и значајна задача во врска со одржувањето на Републичката ревија на песни, музика и игри. За што станува збор и колку ја оправдавате довербата на сојузот?

- Благодарение на покажаните резултати, а имајќи ја предвид способноста за организација и одговорно извршување на задачите од страна на воените пензионери, СЗПМ, односно претседателот Драги Аргировски на ЗВП му ја довери организацијата околу прифаќањето на учесниците, гостите и публиката, нивното разместува-

ње во салата и целокупната грижа за безбедно и организирано реализирање на Републичката ревија на песни, музика и игри по повод 10-годишниот јубилеј заедно со пензионери од Сојузот на здруженијата на градот Скопје. Задачата ја извршивме успешно.

На 10 декември ќе го прославуваме 20-годишниот јубилеј на здружението. Со какви активности ќе го одбележите овој значаен датум?

- За одбележување на овој исклучително значаен настан формиравме организациски одбор, кој изработи програма на сите активности и ангажирања на членството. По тој повод, ЗВП ќе издаде монографија, која ќе остави траен белег во развојот на ЗВП. Монографијата е подготвена за печатење, а промоцијата ќе се изврши на 10 декември, Денот на здружението. Планирана е и свечена седница на која ќе бидат поканети истакнати гости од одбраната и безбедноста, од СЗПМ и градскиот сојуз на ЗП, како и претставници на повеќе здруженија од градот и републиката, со кои ЗВП има соработка, а на заслужни активности, поединци и институции ќе им бидат доделени соодветни признанија.

Колку сте посветени на работата во извршувањето на функцијата секретар на здружението и дали ви останува време за други работи?

- Оваа функција, ако може така да се нарече, ја прифатив како предизвик свесен за обемот на работата и за очекувањето резултати од мене, како и поради составот и искуството на поблиските соработници. Огромно е задоволството и посебно е чувството кога со својата работа придонесуваш и другите да бидат среќни и задоволни, постарите колеги и нивните семејства, меѓу кои има болни, осамени и изнемоштени. Или од еден песимизам кај луѓето да развиеш реален оптимизам и уверување дека не се немощни и некорисни и дека не се заборавени и напуштени. Сигурно е дека тоа мое ангажирање ми одзема дел од времето што треба да им го посветам на внуцињата и на семејството во целина, но се трудам да го надоместам со откажување од некои други небитни лични навики и активности.

гации ги надминаа сите рекорди

игри по повод десетгодишниот јубилеј на ревиите.

НАЈМАСОВНИ ИГРИ ДОСЕГА

Републичките пензионерски спортски натпревари се одржаа во комплексот на хотелот „Њу стар“ во Скопје под покровителство на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Груевски, кој во свеченото обраќање истакна дека пензионерите заслужуваат почит и поддршка. На свечената церемонија обраќања имаа и министрите за труд и социјална политика, Спиро Ристовски; претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски; градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски; и претседателот на ЗП

Ѓорче Петров, Методија Новковски, домаќини на игрите.

Оваа значајна спортска манифестација, на која присуствуваа и се дружеа над 1.150 натпреварувачи и гости, членовите на ИО на СЗПМ едногласно ја оценија како една од најуспешните досега, како по организацијата така и по масовноста.

Републичката ревија на песни, музика и игри што се одржа по повод 10-от јубилеј на игрите ја исполни Универзална сала во Скопје како ниту еден концерт или културна манифестација што се одржале во последно време во овој објект. Пред 1.500 присутни на отворањето на манифестацијата говореа покровителите на ревијата, министерката за култура Елизабета Канческа-Ми-

левска и претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје, Коце Трајановски, и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски. Во мошне квалитетната програма учествуваа 37 здруженија на пензионери, кои го дадоа својот максимум во презентираниот настап за да се претстават во најдобро светло.

СЕМИНАР ЗА ДОПИСНИЦИТЕ

За оваа пензионерска манифестација, на седницата на ИО на СЗПМ, се констатира дека оваа ревија по својот квалитет и масовност беше над сите очекувања, како нешто најдобро што е остварено досега. Таква оценка дадоа и сите значајни медиуми во нашата земја. На седницата потпретседателот на

ИО на СЗПМ, Методија Тошевски ги извести присутните дека СЗПМ се одзва на јавниот повик на Владата за учество на граѓанскиот сектор во подготвување на програмата на Владата за 2013 година. Во апликацијата има прашања и предлози за кои сојузот се залага веќе подолго време, а чие прифаќање и имплементирање во програмата на Владата ќе резултираат за подобар и поквалитетен живот на пензионерите од повеќе аспекти.

На седницата со аklamација едногласно за член на управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија беше предложен претседателот на СЗПМ Драги Аргировски.

Членовите на ИО беа известени

дека на 1 октомври 2012 година на Фестивалот „3ŽD“ во Љубљана, Словенија ќе гостува ЗП Кочани, а водач на македонската делегација ќе биде Ѓорѓи Серафимов, член на ИО и претседател на ЗП Кочини.

На дневен ред на седницата беше и информацијата за подготовка на состанок со сите дописници по повод 50-от број на весникот „Пензионер плус“, на кој ќе се одржи и мал семинар со сите редовни дописници. На седницата се донесе одлука Комисијата за здравство и социјална политика на СЗПМ да подготви информација за состојбата во пензионерските домови во Македонија со кои стопанисуваат здруженијата на пензионерите-членки на СЗПМ.

РЕВИЈА ПО ПОВОД 10-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ

Подзаборавените песни и спомените им ги растреперија срцата

К.С. Андонова

На 25 септември во Универзалната сала во Скопје се одржа Ревиија на песна, музика и игри во чест на десетгодишниот јубилеј на ревиите, а под покровителство на министерката за култура Елизабета Канческа-Милева.

На манифестацијата учествуваа над 1.500 пензионери, кои дојдоа од сите 56 здруженија

не успеаја да влезат во преполнетата сала.

По поздравните обраќања на претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, и министерката за култура на Република Македонија, Елизабета Канческа-Милева, се заредија песни и ора од сите



И овој пат пензионерите се покажаа како вистински чувари на традицијата и идентитетот на сите што живеат во Македонија

левска и градоначалникот на Скопје и претседател на ЗЕЛС, Коце Трајановски. Важноста на манифестацијата ја зголемија со своето присуство и министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски, претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Живко Митревски, советникот во Министерството за труд и социјална политика, Зоран Блажевски, и многу други гости што ја респектираат пензионерската популација. Домаќин на оваа убава незаборавна културна средба беше Сојузот на здруженијата на пензионерите на градот Скопје.

И овој пат пензионерите се покажаа како вистински чувари на традицијата и идентитетот на сите што живеат во Македонија. Враќајќи ги од заборав преубавите песни и ора им ја полнеа душата со радост и спомени на над 1.500 пензионери, кои дојдоа од сите 56 здруженија на пензионери, членови на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, но, за жал, имаше и такви што

те краеве на нашата земја. Музиката беше празник за душата, а разнобојните носии празник за очите. Невидена беше леснотијата, но и убавината на ороото и песната, која на моменти ја пееја сите присутни во салата. Трите часа поминаа брзо, а веселбата и дружењето продолжија во комплексот на хотелот „Њу стар“, каде што беа поделени и благодарници за сите здруженија што учествуваа на ревијата по повод десетгодишниот јубилеј. Многумина од дојдените пензионери од другите градови на државата го искористија овој сончев есенски ден за да ги разгледаат спомениците, музејот и други културни обележја во градот.

Сè на сè, оваа преубава културна манифестација со која беше збогатен културниот живот на пензионерите, градот и државата е уште една од активностите на сојузот во прилог на активно стареење и посодржаен живот на пензионерската популација.



И годинава голем собир во Лесново

М. Здравковска

Лесновскиот манастир се наоѓа на 900 м надморска височина скриен во преградите на боровата и дабова шума во непосредна близина на селото Лесново. Овој преубав амбиент пензионерите и оваа година го одбраа за организирано дружење по повод 20 септември, Денот на пензионерите на Македонија. На 21 септември во Лесново се собраа пензионери од 20 здруженија, во импозантен број од околу 4.000 пензионери од целата земја. Собирот кај манастирот „Гаврил Лесновски“ беше вистинска меѓугенерациска средба.

Присутните прво ги поздрават Груица Манасиевски, претседател на ЗП Пробиштип, а потоа градоначалникот Тони Тоневски им посака на пензионерите добро здравје и долг живот. И потпретседателот на ИО на СЗПМ, Методија Тошевски, им го честита на пензионерите празникот посакувајќи им уште многу вакви дружења.

ЗП Пробиштип ја искористи средбата во Лесново и за средба на претседателите од присутните здруженија на пензионери, на која беа разменети мислења и искуства поврзани со пензионерите во нивните здруженија.

Со музика, со песна и ора од сите краеве на Македонија, пензионерите и другите присутни на овој голем собир се дружеа до доцните попладневни часови

Со музика, со песна и ора од сите краеве на Македонија, пензионерите и другите присутни на овој голем собир се дружеа до доцните попладневни часови. И дружењето и песната и ората беа вистинско меѓугенерациско дружење какво што ретко може да се сретне каде било во Европа, во годината на активно стареење и меѓугенерациска соработка и солидарност.

Прилогот „Пензионерски видици“ е заеднички проект на „Нова Македонија“ и Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Страниците ги уредуваат:

Калина Сливовска Андонова и Мендо Димовски од СЗПМ и Александар Димковски и Марјан Делевски од „Нова Македонија“

ПЕДЕСЕТ И ПЕТ ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИ-ВЕЛЕС

Грижата за старите и изнемоштени лица приоритетна задача

Нада Алексоска

На 20 септември годинава Здружението на пензионери од Велес со пригодна прослава го одбележа своето 55-годишно постоење, на која присуствуваа претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, градоначалникот на општината Горан Петров и други гости.

Претседателот Љубомир Ѓорѓиев во својот говор накратко се задржа на 55-годишниот јубилеј на здружението, како и на резултатите од неговото постоење. Тој истакна дека во 1957 година, кога е формирано здружението, тоа броело околу 600 пензионери, додека денес стигнува до бројка од 7.800 пензионери, што зборува за значењето и важноста од неговото постоење.

Здружението е организирано во 14 месни и урбани заедници во општините Велес, Чашка и Градско и



дејствува доста успешно и ги остварува зацртаните планови.

Секоја година здружението одделува голем дел од своите финансиски средства за партиципација на

пензионерите за рекреација и одмор, како и лекување, превозни трошоци за еднодневни или дводневни екскурзии и слично. Сепак, меѓу приоритетите видно место заземаат ху-

маните активности, едукации, предавања, посета на болни и стари лица.

На крај претседателот говореше за последната активност на здруже-

нието. Тоа подготви стратегија за грижа на стари и изнемоштени лица. Оваа стратегија се вклопува со Одлуката на ЕУ за грижа на старите лица, а ќе дејствува заедно со нејзините потписници, и тоа општините Велес, Чашка, Градско, ФПИОМ, Фондот за здравствено осигурување, ЈЗУ Велес. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, Општинскиот црвен крст и основните и средните училишта.

На прославата беа доделени благодарници за лица и институции што го помогнале работењето на здружението и придонеле за негова афирмација.

Во продолжение на програмата настапи театарската работилница „Фоко Симоновски“ при Здружението на пензионери од Куманово, со изведба на драмата „Печалбари“. Артистите-пензионери беа топло поздравени од публиката за нивниот навистина голем уметнички дострел.